



## ПРИРАЧНИК за индивидуален план за студентите од третиот циклус

Индивидуалниот план на студентот опфаќа четири (4) дела:

- Дел за обука за истражувачка активност
- Научно истражување. Собирање фактички материјал и пишување на тезата
- Структурата на предлог-тезата
- Соработка со менторот/ите

(Студентот ги опишува на независен начин, кратко и според своето разбирање, вештините и знаењата кои ќе ги развие во овие два семестри. Тука се вклучени и изборните предмети за кои тој ќе се определи).

### 1. Обука за истражувачки активности

#### Прв семестар

- Задолжителен предмет (10.0 ECTS)
- Задолжителен предмет (10.0 ECTS)
- Задолжителен предмет (10.0 ECTS)

#### Втор семестар 2

Одобрување на индивидуалниот план на студентот (10.0 ECTS)

- Изборен предмет (10.0 ECTS)
- Изборен предмет (10.0 ECTS)

### 2. Научно истражување. Собирање фактички материјал и пишување на тезата

#### Трет и четврт семестар

Активности во рамките на докторска програма по семестри	Краток опис на активностата	Податоците (место, време и др.)
Мобилноста на студентот (5.0 ECTS)		
<a href="#">Публикации I</a> (15.0 ECTS)		
Научно-истражувачка работа (40.0 ECTS)		

#### Пет и шест семестар

Активности во рамките на докторска програма по семестри	Краток опис на активностата	Податоците (место, време и др.)
---	-----------------------------	---------------------------------

Презентација на резултатите на истражување (20.0 ECTS)		
<a href="#">Публикации II</a> (10.0 ECTS)		
Докторска дисертација (30.0 ECTS)		

### 3. Структура на предлог-тезата

Предлогот за истражување треба да ги содржи следниве елементи:

- Вовед
- Природа на проблемот – предметот на истражување
- Важноста на проблемот
- Придонесот на истражувањето за решавање на проблемот (каква ќе биде применливоста во индустријата или во заедницата)

#### Прашање на истражувањето или хипотеза/хипотези

- Каков е односот меѓу два или повеќе концепти, варијабли, појави, настани кои сте решиле да ги истражите др? Ова исто така треба да ја вклучува и оперативната дефиниција на клучните термини кои ќе бидат искористени во дисертацијата на кандидатот (максимум 7 клучни термини).
- Теоретскиот дел од проблемот што сте го избрале за дисертација.
- Интегрирана изјава што објаснува зошто овие студии и овие теории се релевантни за вашето истражување.
- Методологија на истражување (вклучува методи, техники, истражувачка етика, собирање фактички материјал, анализа, интерпретација, место - центар или истражувачка установа во која ќе се направи истражувањето итн.)
- Примарни е секундарни прибрани податоци
- Временска рамка за реализација на студијата или на дисертацијата.
- Библиографија
- Обем на планот: 10 до 15 странци, Calibri 12, APA Style

### 4. Сорботка со менторот

Студентот наведува како и колку ќе сораработува со менторот